



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Вторник
24.12.2019



Општина Крушево објавува тендер за изработка на стратегија за туризам

Општина Крушево го објавува огласот за јавна набавка за изработка на стратегија за туризам. Објавата за тендерот можете да ја погледнете на:

<https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/623f6d0f-d7a8-4526-a892-242bb438bf9c/13>

Средствата за изработка на локална стратегија за туризам општина Крушево ги обезбеди преку апликација на повик на Министерството за економија.

Линк до објава на општинската интернет страница: http://krusevo.gov.mk/?p=10381&fbclid=IwAR0Ph-7w6Pn3DPInxcVfBkaODOeuku97WZegc5Jy3SubajaG1x_oG37RQWU



Успех за ОУ „Никола Карев“ на конкурсот „Мирисот на тутунот кој ги обојува детските игри“

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски на доделувањето на наградите како дел од конкурсот „Мирисот на тутунот кој ги обојува детските игри“ организиран на иницијатива на Македонскиот центар за меѓународна соработка, а имплементиран од општините Крушево и Кривогаштани, ООУ „Страго Пинџур“ и

останати поддржувачи.

ООУ „Никола Карев“ Крушево доби неколку награди, а учениците се натпреваруваа со свои книжевни и уметнички креации како кратки раскази, стихотворби и цртежи. Градоначалникот на општина Крушево ја имаше честа да додели неколку награди на најуспешните на доделувањето кое се одржа во ОУ „Манчу Матак“ во Кривогаштани.



Никола Гурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Вторник
24.12.2019



Општина Крушево започнува со работа на нов водоводен крак во населеното место Борино во должина од неколку стотини метри.



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Среда
25.12.2019



Поставен веб банер „Финансиски индикатор“ за поголема финансиска транспарентност

На општинската интернет страница поставен е банер насловен како Финансиски индикатор кој со еден клик води до платформата на проектот „Зајакнување на општинските совети“ каде што ќе бидат достапни кварталните финансиски извештаи на општина Крушево.

Подобрувањето на транспарентноста е уште една придобивка од проектот кој го имплементираме со Програмата за развој на обединетите нации (УНДП).

Проектот „Зајакнување на општинските совети“, вреден 3,4 милиони швајцарски франци, е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и е имплементиран од УНДП во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women.



Градоначалникот Христоски подари пакетчиња на децата од вработените во општина Крушево

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски подари новогодишни пакетчиња на децата од вработените во локалната самоуправа, активност што претставува традиција во општина Крушево.

При доделувањето на пакетчиња градоначалникот Христоски ги честита Новогодишните и Божиќните празници и посака здравје, среќа и успех во Новата 2020-та година

Линк до објава на општинската интернет страница:

<http://krusevo.gov.mk/?p=10398&fbclid=IwAR1t8526FqhGW4iFKQ8WXmPF24RPYyFDdY6pF45JBDf81zdGCaX2q8H7ntw>



Никола Гурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



Среда
25.12.2019



До октомври Крушево го посетиле повеќе туристи од цела 2016 година

Бројот на туристи во Крушево во првите 10 месеци од годинава е поголем од бројот на посетители во цела 2016 година, а растот во споредба со првите 10 месеци од 2018 година изнесува 17 проценти

Овие бројки се извадени од уплатата на туристичка такса, а за Нова година се очекува над 1 000 луѓе да дојдат во градот.

„Трендот на пораст продолжува и оваа година и важно е што бројот на посетители постојано се зголемува. Во првите 10 месеци од годинава имаме за околу 2 000 посетители повеќе во споредба со цела 2016 година, односно над 16 000 посетители со најмалку едно ноќевање. Оваа бројка е уште поголема со оглед на фактот што дел од туристичката такса се’ уште се прикрива“, изјави градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски.

Општина Крушево имплементираше многу проекти од областа на туризмот, но и голем број на инвестиции во гранките поврзани со туризмот. Најскорешната новост е дека Владата на Република Северна Македонија одвои 4,2 милиони денари за реконструкција на полетиштето за параглајдери и изградба на објект за следење на натпреварите.

Линк до оригинална објава:

http://krusevo.gov.mk/?p=10396&fbclid=IwAR1UuVfR1FPjvKuwMXEePq4DWKCORBGZXhX7ni6PQ_2AWoyIrYWyku0XHIM



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Четврток
26.12.2019



Преку социјалните мрежи градоначалникот Томе Христоски извести за напредокот во работите во внатрешниот дел од горната училишна зграда.

Овој проект е финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Петок
27.12.2019



Градоначалникот во посета на градинката и Центарот за деца со посебни потреби

Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски денес присуствуваше на предновогодишната приредба во детската градинка „Гонча Туфа“ и додели пакетчиња на децата и младите од Дневниот центар за деца и младинци со посебни птотреби.

Градоначалникот ги честита Новогодишните и Божиќните празници на присутните, а од децата и млади кои престојуваат во Дневниот центар доби Новогодишна честитка.

Пактечињата кои беа подарени се набавени од страна на Здружение – Визија на подобрување на животот на лицата со посебни потреби АУТИЗАМ ААМК Скопје, додека еден соковник донираше локалната компанија „Ре-Ле Брокер“.

Линк до оригинална објава:

<http://krusevo.gov.mk/?p=10414&fbclid=IwAR1rjRFHjFpMEswJIamA5AM83GHSJFnJrQYdK9WtDwXF0IfdcdpoL0sI4Ks>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО



НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Сабота
28.12.2019



Во текот на викендот службите на јавното комунално претпријатие работеа на водоводот и справување со недостатокот од вода за жителите на с. Јакреново



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево

www.krusevo.gov.mk

mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk

tel. ++389 48 477 061



ОПШТИНА КРУШЕВО

НЕДЕЛЕН ИНФОРМАТОР
за активностите на локалната самоуправа



Недела
29.12.2019



Крушево во фокусот овој викенд:

1. Крушево преполно за Новогодишните празници – ТВ прилози на Сител, Канал 5, МТВ и порталот Инфокомпас

https://sitel.com.mk/krushevo-podgotveno-pretstojnite-praznici-smestuvachkite-kapaciteti-ispolneti?fbclid=IwAR0vFxDJpg_JxfN_QQpi2hmTxx8XhscqzwwjZOyMgApt970xt_4YvhV3mj8

2. Градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски меѓу тројцата најприсутни и најдостапни градоначалници на социјалните мрежи

<https://sitel.com.mk/analiza-drzhavniot-vrv-najaktiven-na-socijalnite-mrezhi-gradonachalnicite-i-pratenicite-najneaktivni>



Никола Ѓурковиќ 16а
Крушево
www.krusevo.gov.mk
mail: opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tel. ++389 48 477 061